



Врз основа на членот 46 алинеја ж), а во согласност со членот 8 став 2 алинеја в) од Статутот на Либералната партија на Македонија (ЛП), Извршниот комитет на ЛП (ИК), на Втората седница одржана на 5 мај 2015 ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА ОД ЧЛЕНАРИНА

Член 1

- (1) Секој член на ЛП плаќа членарина во висина од 600,00 (шестотини) денари годишно.
- (2) Членот на ЛП ја уплаќа членарината еднократно, во денари, на жиро-сметката на ЛП со општа уплатница и задржува копија од истата.
- (3) Членот на ЛП ја уплатува членарината еднократно, најдоцна до истекот на календарската година.
- (4) Сите износи во оваа Одлука се во денари и се на годишно ниво.

Член 2

- (1) Членот на орган на општинска организација на ЛП (ОО-ЛП) ја плаќа членарината од членот 1 став (1) зголемена за износот определен со овој член од Одлуката:
 - а) Член на надзорен одбор (НО): _____ 150,00 (стоипедесет);
 - б) Член на извршен одбор (ИО): _____ 300 (триста);
 - в) Потпретседател и секретар: _____ 500,00 (петстотини) и
 - г) Претседател на општинска организација: _____ 700,00 (седумстотини).
- (2) Членовите на ИО по функција ја плаќаат само членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука зголемена за членарината за функцијата по основа на која се членови на ИО по функција.

Член 3

- (1) Членот на орган на ЛП ја плаќа членарината од членот 1 став 1 зголемена за износот определен со овој член од Одлуката:
 - а) член на Надзорен комитет (НК): _____ 500,00 (петстотини);
 - б) член на Централен комитет (ЦК): _____ 1.000,00 (илјада);
 - в) член на Извршен комитет (ИК): _____ 2.000,00 (две илјади);
 - г) потпретседател и генерален секретар: _____ 3.000,00 (три илјади) и
 - д) претседател: _____ 4.000,00 (четири илјади).
- (2) Членовите на ЦК по функција ја плаќаат членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука зголемена само за износот на функцијата по основа на која се членови на ЦК, односно ИК по функција.
- (3) Членовите на ИК ја плаќаат членарината од членот 1 став (1) зголемена само за износот од ставот (1) алинеи в), г) и д) на овој член соодветно.

Член 4

- (1) Членот на ЛП што извршува должности во единица на локалната самоуправа по предлог на ЛП ја плаќа членарината од членот 1, зголемена за износот определен со овој член од Одлуката:
 - а) член на совет: _____ 1.000,00 (илјада);
 - б) член на училишен одбор: _____ 300,00 (триста);
 - в) член на управен одбор на ЈП: _____ 800,00 (осумстотини);
 - г) член на надзорен одбор на ЈП: _____ 500,00 (петстотини)



- д) претседател на УО на ЈП: _____ 1.300,00 (илјадаитриста);
 - ѓ) претседател на НО на ЈП: _____ 1.000,00 (илјада);
 - е) член на УО на ЈУ: _____ 400,00 (четирисотини)
 - ж) претседател на УО на ЈУ: _____ 700,00 (седумстотини);
 - з) член на надзорен одбор на ЈУ: _____ 300,00 (триста);
 - с) претседател на надзорен одбор на ЈУ: _____ 500,00 (петстотини);
 - и) директор на ЈП: _____ 2.000,00 (две илјади) и
 - ј) директор на ЈУ: _____ 1.600,00 (илјадаишестотини).
- (2) Членот на ЛП што по предлог на ЛП извршува должност во орган, јавно претпријатие или јавна установа на Градот Скопје ја плаќа членарината од членот 1 став (1), зголемена за износот од членот 4 став (2) на оваа Одлука помножен со 1,4 соодветно.

Член 5

Членот на ЛП што извршува должност во орган, јавно претпријатие, фонд или јавна установа на РМ по предлог на ЛП ја плаќа членарината од членот 1 став (1) зголемена за износот определен со овој член од Одлуката:

- а) Пратеник: _____ 5.000,00 (пет илјади);
- б) Министер: _____ 8.000,00 (осум илјади);
- в) Заменик на министерот и државен секретар: _____ 6.000,00 (шест илјади);
- г) Директор на ЈП, фонд или АД: _____ 8.000,00 (осум илјади);
- д) Помошник на директорот од алинеја 4: _____ 4.500,00 (четириилјадиипетстотини);
- ѓ) Член на управен одбор на ЈП, фонд или АД: _____ 2.000,00 (двеилјади);
- е) Претседател на управен одбор на ЈП, фонд или АД: _____ 3.500,00 (триилјадиипетстотини);
- ж) Член на надзорен одбор на ЈП, фонд или АД: _____ 1.000,00 (илјада);
- з) Претседател на надзорен одбор на ЈП, фонд или АД: _____ 1.700,00 (илјадаиседумстотини);
- с) Член на управен одбор на ЈУ: _____ 1.200,00 (илјадаидвесте);
- и) Претседател на управен одбор на ЈУ: _____ 1.800,00 (илјадаиосумстотини);
- ј) Член на надзорен одбор на ЈУ: _____ 900,00 (деветстотини);
- к) Претседател на надзорен одбор на ЈУ: _____ 1.300,00 (илјадаитриста);
- л) Директор на орган на управа во состав: _____ 2.000,00 (двеилјади);
- љ) Заменик на директорот од алинеја л): _____ 1.500,00 (илјадаипетстотини);
- м) Директор на самостоен орган на управа: _____ 3.500,00 (триилјадиипетстотини);
- н) Заменик на директорот од алинеја љ): _____ 2.200,00 (двеилјадиидвесте);
- њ) Директор на ПЕ на орган на управа или во состав: _____ 1.700,00 (илјадаиседумстотини);
- о) Помошник на директорот од алинеја њ): _____ 1.300,00 (илјадаитриста).

Член 6

Во случај на престанок на должноста, средствата уплатени по основа на членовите 2, 3, 4 и 5 од оваа Одлука не се враќаат на лицето што ги уплатило.

Член 7

Секретарот на ОО-ЛП или лице избрано од ИО:

- а) ги известува членовите во општината за оваа одлука и истата ја спроведува во општината;
- б) ги потсетува и опоменува членовите од ОО-ЛП што не уплатиле членарина согласно члено-



вите 1, 2 и 4 од оваа Одлука најдоцна 15 дена по истекот на претходната календарска година;

- в) поднесува извештај за прибраните средства на секоја седница на извршниот одбор;
- г) ги подготвува уплатниците за членовите на органите на ОО-ЛП и
- д) остварува и други права и должности согласно оваа Одлука.

Член 8

- (1) Доколку членот на ЛП не ја уплати членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука, му престанува правото да предлага, избира и да биде предлаган и избран во и преку органите на ОО-ЛП и на ЛП.
- (2) По предлог на претседателот, секретарот на ОО-ЛП или најмалку 1/3 од членовите на ИО, ИО покренува постапка:
 - а) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 2 став (1) од оваа Одлука, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година, и
 - б) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 4 на оваа Одлука, преку избраните претставници на ЛП во органите што го избрале, односно именувале, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година.
- (3) По предлог на претседателот на ЛП, генералниот секретар или најмалку 1/3 од членовите на ИК, ИК покренува постапка:
 - а) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 3 став (1) од оваа Одлука, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година, и
 - б) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 4 на оваа Одлука, преку избраните претставници на ЛП во органите што го избрале, односно именувале, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година.

Член 9

ЛП располага со 60% од средствата од членарината, а со преостанатите 40% се покриваат трошоци на ОО-ЛП определени од ИО.

Член 10

Лицето одговорно за материјално-финансиското работење на ЛП:

- а) месечно поднесува извештај за пристигнатите средства по основа на членарина до ИК;
- б) секои 3 месеци доставува извештај за пристигнатите средства до ЦК;
- в) го спроведува членот 12 од оваа Одлука;
- в) ги подготвува уплатниците за членовите на органите на ЛП;

Член 11

- (1) НК остварува увид во пристигнатите средства на жиро-сметката на ЛП на секои 6 месеци и одлучува:
 - а) по спорови при распределба на средствата, по барање на ИО или ИК;
 - в) по жалби по вкупно утврдениот износ на членарината од членовите 2, 3, 4 и 5 на оваа Одлука и доколку ја уважи жалбата, членот го уплаќа износот утврден од НК.
- (2) Одлуката на НК е конечна и по неа се постапува во рок од 7 дена денот на нејзиното донесување.
- (3) Жалбената постапка не ја одлага уплатата на членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука.



Член 12

Генералниот секретар на ЛП да ги извести ОО-ЛП за оваа одлука во рок од 10 дена од донесувањето.

Член 13

Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за финансирање на ЛП од членарина Архивски број на ЛП: 0501 - 312 од 3 ноември 2011.

Член 14

Одлуката да се објави во „Интерен Билтен на ЛП“ и на веб-страната на ЛП.

Член 15

Одлуката стапува во сила со нејзиното донесување.

**ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА
ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА**

**Претседател,
Ивон Величковски**



ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

„Јуриј Гагарин“ 67, Скопје, 02/5111 833, info@lp.org.mk